

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА  
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****НА****Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз –  
извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар****СОДРЖИНА:****ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

<b>Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември</b>	<b>2022 година</b>
<b>Извештај за сеопфатна добивка</b>	<b>2022 година</b>
<b>Извештај за готовинските текови за</b>	<b>2022 година</b>
<b>Извештај за промените на главнината за</b>	<b>2022 година</b>
<b>Белешки кон финансиските извештаи</b>	
<b>Годишна сметка за</b>	<b>2022 година</b>
<b>Годишен извештај за работењето за</b>	<b>2022 година</b>



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО  
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар**

**Извештај за финансиските извештаи**

На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

**Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

**Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република С. Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО  
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар – продолжение**

**Мислење**

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар, заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија.

**Извештај за други правни и регулаторни барања**

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Тетово 14.06.2023

Овластен ревизор

Душко Апостоловски



БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител: Душко Апостоловски

## **ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022**

**НА**

**Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз –  
извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар**

### **СОДРЖИНА:**

<b>Извештај за сеопфатна добивка за</b>	<b>2022 година</b>	<b>2</b>
<b>Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември</b>	<b>2022 година</b>	<b>3</b>
<b>Извештај за паричните текови за</b>	<b>2022 година</b>	<b>4</b>
<b>Извештај за промените на главнината за</b>	<b>2022 година</b>	<b>5</b>
<b>Белешки кон финансиските извештаи</b>		<b>6</b>

Март 2023 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ  
За годината што завршува на 31, Декември 2022 и 2021 (во 000 денари )**

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	4	338,445	528,541
Останати оперативни приходи (добивка)	5	19,441	11,611
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		102,098	44,207
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(304,652)	(298,586)
Набавна вредност на стоки и материјали	8	(10,959)	(55,071)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(27,011)	(24,385)
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	(25,791)	(18,873)
Вредносно усогласување	13	0	(1,006)
Нематеријални трошоци од работењето	12	(24,208)	(21,622)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	14	(2,116)	(10,138)
Плати и надомести	10	(52,305)	(51,205)
<b>Добивка/загуба од оперативно работење</b>		<b>12,943</b>	<b>103,473</b>
Финансиски приходи	6	251	2,964
Финансиски расходи	15	(1,719)	(512)
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>		<b>11,474</b>	<b>105,925</b>
Данок од добивка	17	(1,149)	(5,555)
<b>Добивка/загуба за годината</b>		<b>10,325</b>	<b>100,370</b>
Број на акции:	16	1,597	1,597
<b>Заработка по акција (во парични единици) Основна и разводнета</b>	<b>16</b>	<b>6.465</b>	<b>62.849</b>

15.03.2023

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото

Извршен Директор

Сметководител

Белешките кон финансискиите извештаи се интегрален дел од финансискиите извештаи и треба да се читаат во врска со истите

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ  
на 31 Декември 2022 и 2021 (во 000 денари)**

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Долгорочни средства</b>	<b>18</b>	<b>234,334</b>	<b>244,673</b>
Нематеријални средства	18.1.	-	80
Материјални средства	18.2.	234,026	244,285
Долгорочни финансиски средства	19	308	308
<b>Тековни средства</b>		<b>788,355</b>	<b>775,042</b>
Залихи	20	289,853	179,965
Побарувања за аванси во земјата	21	30,457	19,095
Парични средства и еквиваленти на парични средства	22	63,620	113,315
Побарувања од купувачи	24	379,891	433,890
Побарувања од поврзани субјекти	23	7,094	7,094
Краткорочни финансиски вложувања	27	650	-
Побарувања од државата и други институции	25	15,160	20,045
Побарувања од вработените	26	1,630	1,637
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<b>1,022,689</b>	<b>1,019,715</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>		<b>687,568</b>	<b>677,244</b>
Запишан основен капитал	ПГ	25,547	25,547
Ревалоризациона резерва	ПГ	3,704	3,704
Резерви	ПГ	191,913	132,676
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	456,079	414,946
Добивка за финансиската година	БУ	10,325	100,370
<b>Долгорочни обврски</b>	<b>28</b>	<b>35,184</b>	<b>49,388</b>
<b>Тековни обврски</b>		<b>299,936</b>	<b>293,082</b>
Обврски спрема добавувачи	29	230,241	279,561
Обврски за аванси депозити и кауции	30	59,462	1,180
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	31	2,349	5,501
Обврски према вработените	32	7,510	6,741
Останати краткорочни обврски и останати резервирања	33	283	7
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	34	91	91
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>1,022,689</b>	<b>1,019,715</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото

Извршен Директор

Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ  
за годината која завршува на 31,12,2022 и 31,12,2021 (во 000 денари)**

Позиција	Тековна година	Претходна година
<b>Готовински текови од деловни активности</b>	<b>(20,038)</b>	<b>(37,590)</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	10,325	100,370
Амортизација	25,791	18,873
Вредносно усогласување		(367)
Разни приходи трошоци книжени непосредно на капиталот		(5,557)
<b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>		
Залихи	(109,888)	(35,088)
Побарувања од купувачи	53,999	(107,302)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(11,362)	(19,095)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	4,886	(15,445)
Побарувања од вработените	7	124
Краткорочни финансиски средства	(650)	0
Обврски спрема добавувачи	(49,320)	22,428
Обврски за аванси, депозити и кауции	58,281	39
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	221	(2,062)
Обврски кон вработените	769	(1,360)
Тековни даночни обврски	(3,373)	3,276
Останати краткорочни обврски	276	0
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(15,452)</b>	<b>(13,769)</b>
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(15,452)	(56,985)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства		43,215
<b>Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>(14,204)</b>	<b>32,682</b>
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(14,204)	32,682
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>(49,695)</b>	<b>(18,677)</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>113,315</b>	<b>131,992</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>63,620</b>	<b>113,315</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото

Извршен Директор

Сметководител

Белешките кон финансискиите извештаи се интегрален дел од финансискиите извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Извештај за промена на главнината на 31.декември 2022

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/загуба	Добивка/загуба за годината	Резерви	Ревалоризирана вредност	Вкупно
<b>Состојба на 1 јануари 2022</b>	<b>25,547</b>	<b>414,946</b>	<b>100,370</b>	<b>132,676</b>	<b>3,704</b>	<b>677,244</b>
Промена на сметководствени политики						
<b>Повторно утврдено салдо</b>	<b>25,547</b>	<b>414,946</b>	<b>100,370</b>	<b>132,676</b>	<b>3,704</b>	<b>677,244</b>
<b>Промени на капиталот за 2022</b>						
Корекции		(1)				(1)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			10,325			10,325
Трансфер/пренос на задржана добивка		41,133	(100,370)	59,236		-
<b>Состојба на 31 Декември 2022</b>	<b>25,547</b>	<b>456,079</b>	<b>10,325</b>	<b>191,913</b>	<b>3,704</b>	<b>687,568</b>
<b>Состојба на 1 јануари 2021</b>	<b>25,547</b>	<b>340,451</b>	<b>59,236</b>	<b>132,676</b>	<b>3,704</b>	<b>561,615</b>
<b>промени на капиталот во 2021</b>						
Трансфер на ревалоризациона резерва за продаден удел.		15,259				15,259
Вкупна сеопфатна добивка за годината			100,370			100,370
Трансфер/пренос на задржана добивка		59,236	(59,236)			-
<b>Состојба на 31 Декември 2021</b>	<b>25,547</b>	<b>414,946</b>	<b>100,370</b>	<b>132,676</b>	<b>3,704</b>	<b>677,244</b>

Основач на друштвото согласно решението за регистрација се акционери согласно со акционерска книга со вкупна основна главнина од 408,273,00 евра

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото

Извршен Директор

Сметководител

Бележките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите



**1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**

**Назив :** Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар

**Дејносѝ и вработѝени:**

Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар регистрирано според решение на Централен регистар на РМ на 14,02,2006. и е еден од капацитетите во Република С. Македонија за Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место според Главна шифра 42,99.

Просечен број на вработени во 2022 година: 78

**Седишѝе:**

Седишѝеѝто на друшѝивоѝто се наоѓа на ул Браќа Ѓиноски ББ Гостивар, Гостивар

**Маѝичен број:** 5156432

**Дејносѝ:** 42,99 Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место

**Основачи и одговорносѝ:**

Основач на друштвото согласно решението за регистрација се акционери според акционерска книга.

Вкупно издадени акции	1597
Номинална вредност на една акција во евра	255.65
Вкупен номинален капитал во евра	408273
Број на иматели на акции	21

Акционери со над 5% од вкупниот број на акции:

Акционери со повеќе од 5% од номиналниот акпита	Број на акции	%
Александар Смилкоски	1028	64.37%
Друштво за инженеринг, градежништво и трговија Алекс Александар ДООЕЛ	275	17.22%

Овластувањето и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување:

- Генерален директор и Извршен член на Одборот на директори Александар Смилковски.

Неизвршни членови на Одборот на директори се Арсеније Лефкоски- Претседател на Одбор на директори, Валентина Смилкоска, Даниела Смилкоска и Филип Смилкоски.

## **ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2. Основа за составување на финансиските извештаи**

#### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република С. Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република С. Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република С. Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

## **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република С. Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност .

## **2.3. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

## **2.4. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2021 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

#### **3.1. Приходи**

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

##### **3.1.1. Изведување на градежни работи**

Приходите од градежни работи се искажуваат во висина на ситуациите или . фактурите, издадени на, и потврдени, како од инвеститорите, така и од надзорот, кои се однесуваат на извршената работа по договори за градба во текот на годината, намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти.

Друштвото ги води своите сметководствени евиденции во согласност со локалните барања според кои приходите се евидентираат врз основа на ситуации издадени на инвеститорите и кои кореспондираат со фактичкиот обем на завршена работа, потврдени од страна на надзорот. Фактички настанатите трошоци се евидентираат наспроти овие приходи.

Во процесот на усогласување на финансиското известување со барањата на МСС 11 прифатени во Република С. Македонија - Договори за градба, воведен е систем на проверка на висината на погоре искажаниот приход за секој договор за градба чие што извршување е во тек на денот на билансот на состојба, согласно степенот на довршеност, поради што, воспоставени се евиденции за планираните и остварени:

- Трошоци кои директно се однесуваат на определен договор;
- Трошоци кои се припишуваат на договорената активност, општо земено, и можат да се алоцираат на договорот и
- Други трошоци кои конкретно се наплаќаат од инвеститорот, според условите од договорот.

### **3.1.2. Приходите од продажба на производи и услуги**

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може веродостојно да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

### **3.1.3. Исправка на побарувањата на товар на трошоците**

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

### **3.1.4. Приходите од продажба на кредит**

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

### **3.1.5. Останатите приходи**

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

### **3.1.6. Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

## **3.2. Расходи**

### **3.2.1. Трошоци на реализација и расходи**

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2022 ГОДИНА**

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

**3.2.2. Расходи од финансирање**

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

**3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2022 и 2021 година се како следи:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ЕУР	61.4932	61.6270
УСД	57.6535	54.3736
ГБП	69.3350	73.4267

**3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република С. Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2022 ГОДИНА**

на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2021: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

### **3.3. Заработувачка по % на удел**

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по % на удели. Пресметката на основната заработувачка по удел е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на удели со пондерираниот просечен број на удели во текот на годината.

### **3.4. Нематеријални и материјални вложувања**

#### **3.4.1. Недвижности постројки и опрема**

##### **3.4.1.1. Општа објава**

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

### **3.4.1.2. Амортизација**

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2022 година во однос на 2021 година се следните:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постройки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Транспортни средства	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

### **3.4.2. Нематеријални средства**

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2022 година изнесува 20% годишно (2021: 20% годишно).

### **3.4.3. Обезвреднување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

### **3.5. Парични средства**

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благajни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.



### **3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања**

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### **3.7. Залихи**

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

### **3.8. Вложувања во подружници**

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

### **3.9. Вложувања во хартии од вредност**

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република С. Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположиви за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### **3.10. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### **3.11. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

### **3.12. Капитал**

#### **(1) Основна главнина**

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на запишани и уплатени удели.

#### **(2) Откупени сопствени удели**

Уделите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) удели, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените удели се стекнуваат со нивно откупување со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени удели се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените удели се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање, како и со нетрговски преноси (залог и сл) . Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените удели помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани удели и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

#### **(3) Законски резерви**

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од запишаниот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собирот на содружници.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

**3.13. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

**3.14. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

**3.15. Резервации и неизвесности**

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на

обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

## **(2) Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

## **3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици**

### **3.16.1. Пазарен ризик**

#### **а) Ризик од курсни разлики**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република С. Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен..

#### **б) Ценовен ризик**

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

#### **в) Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

### **3.16.2. Ликвидносен ризик**

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

### **3.16.3. Кредитен ризик**

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со преземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

### **3.16.4. Даночен ризик**

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на финансиските извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2022 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

### **3.16.5. Управување со капиталниот ризик**

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

### 3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република С. Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

### 3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

### 3.19. Финансиски инструменти

#### 3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, која со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година е следната:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	35,184	49,388
Пари и парични еквиваленти	63,620	113,315
Нето обврски (пари)	- 28,436	- 63,927
Вкупен капитал	687,568	677,244
% на задолженост	-	-

### 3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2022 и 2021 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
ЕУР	560	570	-	5,887
УСД			-	-
GBP			-	-
	<b>560</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>5,887</b>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на денарските претворени во девизни салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
ЕУР	-	(589)	-	589
УСД				
GBP				
<b>Нето Ефект</b>	<b>-</b>	<b>(589)</b>	<b>-</b>	<b>589</b>

### 3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2022 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	410,348		410,348
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2022 ГОДИНА

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2021 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	452,985		452,985
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни</i>		
- Парични средства	63,620	113,315
- Побарувања од купувачи	410,348	452,985
- Дадени заеми	650	-
- Останати побарувања	23,884	28,777
	<b>498,502</b>	<b>595,077</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	289,703	280,741
- Останати тековни обврски	10,234	12,341
	<b>299,936</b>	<b>293,082</b>
<i>Каматносни со променлива каматна стапка</i>		
- Кредити од банки	35,184	49,388
	<b>35,184</b>	<b>49,388</b>
	<b>335,121</b>	<b>342,471</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
Земени кредити	(704)	(988)	704	988
Дадени кредити	13	-	(13)	-
	<b>(691)</b>	<b>(988)</b>	<b>691</b>	<b>988</b>



**3.19.5. Ризик од ликвидност**

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	63,620				63,620
Купувачи		410,348			410,348
Останати побарувања			23,884		23,884
Дадени позајмици			650		650
	<b>63,620</b>	<b>410,348</b>	<b>24,534</b>	<b>-</b>	<b>498,502</b>
Добавувачи		-	289,703	-	289,703
Кредити			-	35,184	35,184
Останати обврски			10,234		10,234
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299,936</b>	<b>35,184</b>	<b>335,121</b>

**Други објаснувачки белешки**

Овие белешки се изразени во 000 денари освен ако не е поинаку наведено.

**ПРИХОДИ**

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	338,164	512,614
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	281	15,927
<b>ВКУПНО</b>	<b>338,445</b>	<b>528,541</b>

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Вишоци	-	260
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	15,303	3,718
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	507	4,164
Останати приходи од работењето	3,630	3,469
<b>ВКУПНО</b>	<b>19,441</b>	<b>11,611</b>

6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи од вложувања во поврзани друштва	-	1,332
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	251	1,632
<b>ВКУПНО</b>	<b>251</b>	<b>2,964</b>

**РАСХОДИ**

во илјада денари

<b>7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	267,042	276,498
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	630	776
Трошоци за енергија (за производство)	19,490	10,584
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	14,234	9,424
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	10	-
Трошоци за резервни делови, и материјали (за администрација, управа и продажба)	1	119
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	3,245	1,186
<b>ВКУПНО</b>	<b>304,652</b>	<b>298,586</b>

во илјада денари

<b>8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	10,959	55,071
<b>ВКУПНО</b>	<b>10,959</b>	<b>55,071</b>

во илјада денари

<b>9. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Транспортни услуги	5,981	7,876
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	712	841
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	33	10
Услуги за одржување и заштита	13,566	12,257
Наем - лизинг	1,456	396
Комунални услуги	528	246
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	1,431	174
Останати услуги	3,304	2,585
<b>ВКУПНО</b>	<b>27,011</b>	<b>24,385</b>

во илјада денари

<b>10. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	50,473	48,897
Останати трошоци за вработените	1,831	2,308
<b>ВКУПНО</b>	<b>52,305</b>	<b>51,205</b>

во илјада денари

<b>11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Трошоци за амортизација (за производство)	25,791	18,873
<b>ВКУПНО</b>	<b>25,791</b>	<b>18,873</b>

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2022 ГОДИНА

12.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	112	330
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	761	15
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	4,922	4,667
Трошоци за спонзорства и донации	357	179
Трошоци за репрезентација	3,843	2,457
Трошоци за осигурување	2,057	3,075
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1,050	1,027
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1,523	528
Трошоци за користење на права (освен наем)	2,781	3,474
Останати трошоци на работењето	6,801	5,871
<b>ВКУПНО</b>	<b>24,208</b>	<b>21,622</b>

13.ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	-	1,006
<b>ВКУПНО</b>	<b>-</b>	<b>1,006</b>

14.ОСТАНАТИ РАСХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	-	3,697
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	490	3,210
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	3	-
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	62	1,028
Останати расходи од работењето	1,561	2,204
<b>ВКУПНО</b>	<b>2,116</b>	<b>10,138</b>

15.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	638	488
Останати финансиски расходи од поврзани друштва	179	-
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	701	24
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	179	-
Останати финансиски расходи	23	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>1,719</b>	<b>512</b>

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2022 ГОДИНА

16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

а) основна заработувачка по акција	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето добивка за годината	10,325	100,370
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	10,325	100,370
	2022	2022
Пондериран просечен број на обичните акции	1,597	1,597
Издадени обични акции на 1 јануари	1,597	1,597
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	1,597	1,597
Основна заработувачка по акција (во МКД)	6.465	62.849

17. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2022	2021
<b>Утврдување на данок на добивка</b>		<b>во 000 денари</b>
Финансиски резултат во БУ	11.474	105,925
Непризнаени расходи за даночни цели	11.489	8,865
Даночна основа	22.963	114,790
Намалување на даночната основа	11.474	59,236
Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	11.474	65,289
Даночна основа по намалување	11.489	55,554
Пресметан данок на добивка	1.149	5,555

18. ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

18.1. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	797	797
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	(797)	(717)
<b>ВКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>80</b>

18.2. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2022 (тековна година)	-	51,054	256,418	92,489	399,960
Зголемување		92,489	15,452		107,941
Намалување				92,489	92,489
<b>Салдо на 31 Декември 2022 (тековна година)</b>	<b>-</b>	<b>143,542</b>	<b>271,870</b>	<b>-</b>	<b>415,412</b>
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2022 (тековна година)	-	36,607	119,068	-	155,675
Амортизација		1,096	24,615		25,712
Намалување					-
Салдо на 31 Декември 2022 (тековна година)	-	37,704	143,683	-	181,387
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022 (тековна година)</b>	<b>-</b>	<b>105,839</b>	<b>128,187</b>	<b>-</b>	<b>234,026</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022 (тековна година)</b>	<b>-</b>	<b>14,446</b>	<b>137,350</b>	<b>92,489</b>	<b>244,285</b>
		- 2,594			
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2021 (претходна година)	5,601	49,543	205,626	108,100	368,871
Зголемување		1,510	66,449	6,344	74,304
Намалување	5,601		15,658	21,956	43,215
Салдо на 31 Декември 2021 (претходна година)	-	51,054	256,418	92,489	399,960
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2021 (претходна година)		36,550	100,618		137,168
Амортизација		57	18,816		18,873
Намалување			367		367
Салдо на 31 Декември 2021 (претходна година)	-	36,607	119,068	-	155,675
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021 (претходна година)</b>	<b>-</b>	<b>14,446</b>	<b>137,350</b>	<b>92,489</b>	<b>244,285</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021 (претходна година)</b>	<b>5,601</b>	<b>12,993</b>	<b>105,008</b>	<b>108,100</b>	<b>231,703</b>

во илјада денари

19. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Останати долгорочни финансиски средства	308	308
<b>ВКУПНО</b>	<b>308</b>	<b>308</b>

**ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

20.ЗАЛИХИ

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Суровини и материјали на залиха	22,976	14,412
<b>ВКУПНО</b>	<b>22,976</b>	<b>14,412</b>

ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Ситен инвентар во употреба	13,565	7,074
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	- 10,319	- 7,074
<b>ВКУПНО</b>	<b>3,245</b>	<b>-</b>

<b>ВКУПНО ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>26,221</b>	<b>14,412</b>
--	---------------	---------------

ПРОИЗВОДСТВО	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Производство (изградба) во тек	227,619	113,906
<b>ВКУПНО</b>	<b>227,619</b>	<b>113,906</b>

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Производи на залиха	35,932	48,313
<b>ВКУПНО</b>	<b>35,932</b>	<b>48,313</b>

СТОКИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Стоки на залиха	81	3,415
Стоки во продавница	-	5
Разлика во цени на стоките	-	87
<b>ВКУПНО</b>	<b>81</b>	<b>3,333</b>

<b>ВКУПНО ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ, БИОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>263,632</b>	<b>165,553</b>
--	----------------	----------------

<b>СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ</b>	<b>289,853</b>	<b>179,965</b>
-------------------------	----------------	----------------

**АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**

во илјада денари

<b>21.АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	30,457	19,095
<b>ВКУПНО</b>	<b>30,457</b>	<b>19,095</b>

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА**

во илјада денари

<b>22.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Парични средства на трансакциски сметки во денари	28,648	93,586
Парични средства во благајна	34	119
Девизни сметки	34,938	19,611
<b>ВКУПНО</b>	<b>63,620</b>	<b>113,315</b>

во илјада денари

<b>23.ПОБАРУВАЊА ОД ПОВРЗАНИ ДРУШТВА</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во странство	7,094	7,094
<b>ВКУПНО</b>	<b>7,094</b>	<b>7,094</b>

во илјада денари

<b>24.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Побарувања од купувачи во земјата	385,831	439,820
Побарувања од купувачи во странство	560	570
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	- 6,500	- 6,500
<b>ВКУПНО</b>	<b>379,891</b>	<b>433,890</b>

во илјада денари

<b>25.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Данок на додадена вредност	12,352	20,045
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	2,808	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>15,160</b>	<b>20,045</b>

во илјада денари

<b>26.ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата и надоместоци на плата и други примања	426	433
Останати побарувања од вработените	1,205	1,205
<b>ВКУПНО</b>	<b>1,630</b>	<b>1,637</b>

27.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	650	-
<b>ВКУПНО</b>	<b>650</b>	<b>-</b>

#### ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА И ОБВРСКИ

28.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	35,184	49,388
<b>ВКУПНО</b>	<b>35,184</b>	<b>49,388</b>

опис	01.01.2022	нови кредити	отплата 2022	31.12.2022	тековен дел од долгорочен кредит
НАМЕНСКИ КРЕДИТ ПРОКТЕДИТ БАНКА	1,768		1,768	-	-
КРЕДИТ -ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА	10,865		1,201	9,664	1,201
КРЕДИТ-ПРО КРЕДИТ БАНКА нов за машини А	24,281		17,997	6,283	6,283
КРЕДИТ-ПРО КРЕДИТ БАНКА -нов за машини Б	12,474		12,474	-	-
НЛБ БАНКА	-	3,000		3,000	3,000
КРЕДИТ-ПРО КРЕДИТ БАНКА		6,631		6,631	
КРЕДИТ-ПРО КРЕДИТ БАНКА		9,606		9,606	
<b>Вкупно</b>	<b>49,388</b>	<b>53,071</b>	<b>67,275</b>	<b>35,184</b>	<b>10,484</b>

Друштвото има Договор со Европска Инвестициона Банка од 30,06,2020 за кредит за програмата за помош од последиците од КОВИД 19 во износ од 12,339.000 денари.

Друштвото има Договор со Прокредит Банка АД Скопје за наменски кредити во износ од 28.000.000 денари со 3 % камата и рок на враќање до 15,07,2022 година.

Друштвото има Договор со Прокредит Банка АД Скопје на 31,03,2021 за наменски кредити во износ од 450.000 EUR со 3.6 % камата и рок на враќање до 04,03,2026 година.

Друштвото има Договор со Прокредит Банка АД Скопје на 31,03,2021 за наменски кредити во износ од 13.000.000.00 денари со 3.5 % камата и рок на враќање до 04,03,2022 година..

#### КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	230,241	273,674
Обврски спрема добавувачи од странство		5,887
<b>ВКУПНО</b>	<b>230,241</b>	<b>279,561</b>

30.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	59,462	1,180
<b>ВКУПНО</b>	<b>59,462</b>	<b>1,180</b>



во илјада денари

<b>31.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	3,373
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1,399	1,281
Обврски за персонален данок на доход	950	848
<b>ВКУПНО</b>	<b>2,349</b>	<b>5,501</b>

во илјада денари

<b>32.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Обврски за плата и надоместоци на плата	7,454	7,050
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	-	8
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	-	61
Останати обврски спрема вработените	56	363
<b>ВКУПНО</b>	<b>7,510</b>	<b>6,741</b>

во илјада денари

<b>33.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	283	7
<b>ВКУПНО</b>	<b>283</b>	<b>7</b>

во илјада денари

<b>34.ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)</b>	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Останати пасивни временски разграничувања	91	91
<b>ВКУПНО</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

### 35. Поврани страни

Назив	Вид на поврзаност (друштво во сопственост на диракторот, мнозинска сопственост на акционерите, раководството, вработените , итн)	Вид на деловниот однос (купувач, добавувач, кредитор и сл.)	Салдо на 01.01.2022 (во 000 денари)	Должи	Побарува	Салдо на 31.12.2022 (во 000денари)
Друштво за инженеринг, градежништво и трговија Алекс Александар ДООЕЛ	Друштво основано од мнозински акционер и акционер	купувач	338			338
Друштво за инженеринг, градежништво и трговија Алекс Александар ДООЕЛ	Друштво основано од мнозински акционер и акционер	добавувач	80,042	10,541	2,085	71,585
Друштво за граѓевинарство производњу и инжењеринг ПЕЛАГОНИЈА АДГВ д.о.о. Београд - Нови Београд	Придружно друштво	Заем	7,094			7,094

### 36. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

#### СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

### 37. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2022 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.



**ПЕЛАГОНИЈА**  
**А.Д. ГОСТИВАР**  
ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ПРОИЗВОДСТВО  
И ИНЖЕНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ

На редовното годишно акционерско собрание на ПЕЛАГОНИЈА А.Д. Гостивар одржано на ден 27.06.2023 година во Гостивар, по извршеното гласање на предложената четврта точка од дневниот ред беше донесена следната:

### **ОДЛУКА**

**За прифаќање на ревизорскиот извештај за 2022 година**

#### *образложение*

Собранието на акционерите во ПЕЛАГОНИЈА А.Д. Гостивар, како четврта точка на дневен ред го имаше одобрувањето на годишниот извештај на работењето на А.Д. за 2022 година, изработен од независни ревизори "Ревизија БЕНД" од Тетово.

По разгледувањето на ревизорскиот извештај и по образложението на истиот, од страна на присутните акционери по пат на гласање беше донесена погоренаведената одлука.

Гостивар, 27.06.2023 година

  
ПЕЛАГОНИЈА А.Д. Гостивар  
Претседавач на собрание  
Арсеније Лефкоски